

ОГЛАС БР.16/2017
за продажба на движни и недвижни ствари

Ред. Бр.	Дирекција/бр.заклучок/тип на продажба	Опис	Проценета/почетна вредност	Место и време на разгледување на стварите и одржување на јавна аукција/комерцијална продажба
1		2	3	4
НЕДВИЖНИ СТВАРИ				
1	Регионална дирекција Прилеп бр.2619-12/4/2 Прва електронска вана аукција	Градежно неизградено земјиште 973м2, И.Л. бр.2643, К.П.1623/1, (место викано Длжина), КО Македонски Брод	598.395,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Македонски Брод, (место викано Длжина), секој работен ден од 10 до 14 ч. Јавна аукција: На 13.10.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Емилија Тркалеска, тел.076/446-009
		Градежно неизградено земјиште 2708м2, И.Л.бр.2643, К.П.1629/1, (место викано Длжина), КО Македонски Брод	1.665.420,00	
2	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/222 Втора електронска јавна аукција	Деловен простор 159 м2 и помошна просторија 17 м2, ул. Димо Хаџи Димов бб 1/А1, в.1, к.СУ, бр.2, КО Кисела Вода 1, К.П.2213/7, И.Л.бр.31145	10.869.997,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје на ул. Димо Хаџи Димов бб 1/А1, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 13.10.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Нешовски, тел.076/464-679
3	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/223 Прва електронска јавна аукција	Деловен простор 39/80 м2, ул.Крсте Асенов бр.3 в.8, к.ПР, КО Чаир, К.П.3324/3, И.Л. бр.95274	2.835.651,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје на ул. Крсте Асенов бр. 3, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 13.10.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Нешовски, тел.076/464-679
ДВИЖНИ СТВАРИ				
4	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/219 Петта електронска јавна аукција	ПМВ FORD B5Y MONDEO 1.0 TDCI, SK-660-TD, 2003 година	123.000,00	
5	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/220 Петта електронска јавна аукција	ПМВ OPEL ASTRA GL 1.7 DIT, SK-335-PI, 2000 година	137.760,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје на ул. 11 Октомври бр. 27, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 13.10.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Нешовски, тел.076/464-679
6	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/215 Деветта електронска јавна аукција	TMB PEUGEOT BOXER, SK-3920-AH, 2004 година	237.539,00	
		ПМВ MERCEDES BENZ E 200 TNG, SK-7013-AG, 1999 година	151.161,00	
7	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/216 Деветта електронска јавна аукција	TMB FURGON FORD TRANSIT 100 2.5 TD, SK-934-OP, 1999 година (не е во возна состојба)	84.000,00	
8	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/217 Деветта електронска јавна аукција	ПМВ CITROEN BERLINGO, SK-135-IR, 1999 година (не е во возна состојба)	42.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплети предмети на ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 13.10.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Нешовски, тел.076/464-679
9	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/211 Дваесетта електронска јавна аукција	ПМВ DAEWOO MATIZ, SK-138-RS, 2007 година	52.275,00	
10	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/212 Петнаесетта електронска јавна аукција	TMB FORD TRANSIT VAN 300 LWB, SK-267-KM, 2001 година	92.250,00	
11	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/213 Деветнаесетта електронска јавна аукција	BMB MERCEDES BENZ, ACTROS 1840 LS.36, SK-351-UB, 1998 година	616.950,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје ул. Кузман Јосифовски Питу бр 1, на 06.10.2017 г. од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 13.10.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Нешовски, тел.076/464-679
12	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/209 Дваесетта и петта електронска јавна аукција	ПМВ FIAT PUNTO, SK-033-KP, 2001 година	70.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплети предмети на ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 13.10.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Нешовски, тел.076/464-679
13	Регионална дирекција Битола бр. 24-19/4-30/22 Дваесетта и втора електронска јавна аукција	TMB FORD TRANZIT 80F, BT-387-DG, 1996 година	250.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплети предмети на ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 13.10.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Валентина Јошевска Поповска, тел.076/464-056
		TMB ZASTAVA 80.10, BT-697-DH, 1985 година	150.000,00	
		ПМВ FORD KA 1.3, BT-676-CZ, 2001 година	190.000,00	
14	Регионална дирекција Битола бр.26-19/15-32/5 Петта електронска јавна аукција	ЦИСТЕРНА KARDI PRIKLUCNO, BT-411-BM, 1994 година	1.032.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Битола ул.Довлечик бб (во платот на Европа ДОО Битола), на 06.10.2017 г. од 10 до 13 ч. Јавна аукција: На 13.10.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Валентина Јошевска Поповска, тел.076/464-056
		ЦИСТЕРНА KARDI PRIKLUCNO, BT-140-DG, 1993 година	928.000,00	
		ЦИСТЕРНА UTVA PRIKLUCNO, BT-262-DH, 1990 година	736.000,00	
		ЦИСТЕРНА BLUMHARDT PRIKLUCNO, BT-242-DH, 1985 година	784.000,00	
		ДИГАЛКА KRAN OMEGA, МОДЕЛ 20 P&H	1.200.000,00	
15	Регионална дирекција Битола бр.2619/15-27/3 Прва електронска јавна аукција	TMB MERCEDES LP-1619, OH-631-II, 1980 година (неисправно)	75.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Струга с.Ново село, на 06.10.2017 г. од 11 до 15 ч. Јавна аукција: На 13.10.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Валентина Јошевска Поповска, тел.076/464-056
16	Регионална дирекција Битола бр.2619/15-42/3 Прва електронска јавна аукција	ПМВ OPEL VEKTRA GL 1.8 S TNG, VV-0062-AV, 1995 година	144.525,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплети движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 13.10.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Валентина Јошевска Поповска, тел.076/464-056
		ВИЛУШКАР ДИЗЕЛ	50.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје на ул. 111 Македонска бригада бр.47а, на 06.10.2017 г. од 11 до 15 ч. Јавна аукција: На 13.10.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Валентина Јошевска Поповска, тел.076/464-056
		ЦИРКУЛАР МШ 50	12.000,00	
17	Регионална дирекција Штип бр.25-1019/1299/2-17 Дваесет и втора електронска јавна аукција	Миксер INOX спирален, количина 1, и INOX када, количина 1	58.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Штип на ул. Плоштад Слобода бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 13.10.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Слаѓана Костадиновска, тел.070/285-391
18	Регионална дирекција Штип бр.2418-29/06130-60369/9-3/4-14 Седма електронска јавна аукција	Железни подупирачи, количина 2000 (комплетни и некомплетни)	600.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплети предмети на ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 13.10.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Слаѓана Костадиновска, тел.070/285-391
19	Регионална дирекција Тетово бр.26-9/4583-Т/16 Дванаесетта електронска јавна аукција	Биде, количина 300	100.187,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплети предмети на ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 13.10.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Арѓент Чиче, тел.076/464-648
		Капачиња, количина 15000	3.579,00	
		Елементи за составување на столица, количина 1079	610.022,00	
		Амбалажа за рерна, количина 237	56,00	
		Еко кожа, парчиња во разни димензии и бои, 52.16 метри	5.478,00	
20	Регионална дирекција Прилеп бр.2619-13/28/2 Прва електронска јавна аукција	Машина за кроење со дигитален мерач PAOLONI P5200, бр. на мотор VA450T4060HZ50/60, сервиски бр.9960, 2002 година	460.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Велес на ул. Андон Шатуруков бр.46, секој работен ден од 10 до 14 ч. Јавна аукција: На 13.10.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Емилија Тркалеска, тел.076/446-009
		Кантарица машина за кантирање иверица EURO 2000/3, бр. на мотор CIMR-JC40004BAA, сер. бр. JZA40P7BAA, 2002 година	399.000,00	
21	Регионална дирекција Прилеп бр.2619-13/27/2 Прва електронска јавна аукција	Машина за печатење офсет двојојка HAJDELBERG TYP SORMZ, сер.бр. 513789	700.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Кавадарци на ул. Шишка бр. 38-1, секој работен ден од 10 до 14 ч. Јавна аукција: На 13.10.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Емилија Тркалеска, тел.076/446-009

22	Регионална дирекција Прилеп бр.2619-13/25/2 Прва електронска јавна аукција	Слотер во две бои SERI MS 2200, бр.112207, 1999 година	2.100.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Кавадарци на ул. Шишка бр. 38-1, секој работен ден од 10 до 14 ч. Јавна аукција: На 13.10.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Емилија Тркалеска, тел.076/446-009
		Машина за окројување на картон SERI M 2200, бр.662208, 1999 година	300.000,00	
		Машина за окројување на картон ISTO-EAD-SLIVEN, бр.011, 1995 година	350.000,00	
		Хефталица SERI 1300, бр.771309, 1999 година	100.000,00	
		Хефталица SERI 1300, бр.771310, 1999 година	100.000,00	
		Парен котел на течно гориво/дизел RADIALAND A100, 2005 година	120.000,00	
23	Регионална дирекција Битола бр.24-19/15-55/10 Прва електронска јавна аукција	Принтер Лабели машина Катер пика 104 Валентин	800.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплети подвижни ствари на ул. Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 часот Јавна аукција: На 13.10.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Валентина Јошевска Поповска, тел.076/464-056
		Машина за копирање и печатење на текстил NASHUATEK MP 4500, AFICIO SUPER G 3	1.000.000,00	
24	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/208 Осумдесет и деветта електронска јавна аукција	Томограф од 3060 кг.	2.500.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје Макошпед АД (складиште Маџари), секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 13.10.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Нешовски, тел.076/464-679
25	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/210 Дваесет и седма електронска јавна аукција	Преса за балирање на хартија и пластика: Briketterpresse BP 1800 Maschinen Nr 535.00.68/VP900, MEURER DREBES, 2005 година	430.000,00	
26	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/214 Деветта електронска јавна аукција	МАШИНА ЗА ОВЕРЛУК ШИЕЊЕ ЗОЈЕ ЗЈ732-38 А, количина 1	16.200,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплети предмети на ул. Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 13.10.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Нешовски, тел.076/464-679
		МАШИНА ЗА ШИЕЊЕ ОБИЧНА ТИПИКАЛ ГЦ6150М, количина 2	18.000,00	
		МАШИНА ЗА ШИЕЊЕ ОБИЧНА ТИПИКАЛ ГЦ6150Х, количина 1	9.000,00	
		МАШИНА ЗА ШИЕЊЕ ОБИЧНА СИНГЕР 2691Д200А, количина 1	13.500,00	
		ПАСПУЛАРКА ЊУРЕК NEWREACK, количина 1	9.000,00	
		МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА МАШИНА ЗА ШИЕЊЕ КОМПЈУТЕРСКА БРОДЕР KE430-Д-01, количина 1	180.000,00	
		МАШИНА ЗА ШИЕЊЕ ОБИЧНА ЗОЈЕ ЗЈ845-5, количина 1	9.000,00	
		МАШИНА ЗА ОВЕРЛУК ШИЕЊЕ БРОДЕР МА4-Х31-65-5, количина 1	7.200,00	
		МАШИНА ЗА ШИЕЊЕ ОБИЧНА СИНГЕР 2691Д200А, количина 1	13.500,00	
		МАШИНА ЗА ШИЕЊЕ ОБИЧНА ЗОЈЕ ЗЈ 0302, количина 1	9.000,00	
		МАШИНА ЗА ШИЕЊЕ ОБИЧНА ЈУКИ ДД1-5550, количина 1	7.200,00	
		АТЛАНТА СЕТ ЗА СЕДЕЊЕ 2 фотељи (1 оштетена) и 1 мала маса, количина 1	9.000,00	
		МЕРАНО СЕТ ЗА СЕДЕЊЕ 1 двосед, 2 фотељи и 1 голема маса, количина 2	28.800,00	
		КАРОЛИНА СЕТ ЗА СЕДЕЊЕ 1 двосед, две фотељи и 1 голема маса, количина 1	14.400,00	
		НАВЛАКА ЗА ПЕРНИЧЕ ЗА СТОЛ КОРФУ 54x50, количина 2996	808.920,00	
		НАВЛАКА ЗА СТОЛ PVC, количина 793	69.943,00	
		НАВЛАКА БАМБУС 01, количина 448	70.560,00	
		НАВЛАКА БАМБУС 02 и 03, количина 1208	152.208,00	
		НАВЛАКА РАСКЛОПЛИВА 01, количина 167	36.823,00	
		НАВЛАКА ЛЕПЕЗА 01, количина 87	16.443,00	
НАВЛАКА ЗА ДЕКОРАТИВНО ПЕРНИЧЕ, количина 3537	200.548,00			
НАВЛАКА ЗА ПЕРНИЧЕ ЗА СТОЛ, количина 4104	232.697,00			
НАВЛАКА ЗА ЛЕЖАЛКИ ЗА ПЛАЖА Л1 (дел без врзалки), количина 5908	707.188,00			
ТОРБА БЕЈСИК 01, количина 506	15.939,00			
27	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/218 Петта електронска јавна аукција	Машина за дупчење во сите правци HAUS HERR Germanija HBM20-B, фаб. бр.1116, 1999 година	2.992.069,00	
		Машина за дупчење во сите правци HAUS HERR Germanija, HBM20-B, фабрички број 1117, 1999 година	2.992.069,00	
		Машина за (реверсно) длабинско дупчење WIRTH Germanija B1A, фаб. бр.147, монтирано на FAP1314S, SK-273-SU, 1978 година	3.051.556,00	
28	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/221 Третта електронска јавна аукција	СПА МАСАЖА СТОЛИЦА, SPA-904 GBE, 2009 година	66.715,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје на ул. Трифун Хаџијанев бр. 8/л.5, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 13.10.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Нешовски, тел.076/464-679
		Апаратура за обликување на тело s/n BFS05235, Италија 2009 година	221.400,00	
		Апаратура за целулит C RF SYSTEM s/n THC 070260, Италија 2009 година	221.400,00	
29	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/224 Триесет и седма електронска јавна аукција	Солариум ERGOLINE 600 MODEL ADVANTAGE, 2009 година	142.065,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплети предмети на ул. Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 13.10.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Нешовски, тел.076/464-679
		Комбинирана глодалка шиф.2021, B110001, сер. бр.1001/4, 2003 година	46.125,00	

- 1) За стварите кои се предмет на електронска **ЈАВНА АУКЦИЈА (колона 1)**, може да учествуваат само оние лица кои успешно се регистрирале и претходно уплатиле депозит во висина од 10% од утврдената вредност на движните/недвижните ствари, најдоцна до 09.10.2017 година (понеделник) на трезорска сметка на Министерство на финансии 10000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20. Доколку депозитот е навремено уплатен, ќе добиете порака на вашата е-пошта (пријавена при регистрација за учество на електронската јавна аукција) дека ги исполнувате условите за учество на електронската јавна аукција. Откако ќе креирате свој кориснички профил, пријавата и регистрацијата за учество на електронската јавна аукција и наддавање за движните/недвижните ствари можете да ги направите најдоцна до последниот рок за уплата на депозитот. Условите за учество на јавното наддавање и Упатството за употреба на е-аукциите се објавени на веб порталот <http://e-aukcii.ujp.gov.mk> Јавна аукција ќе се одржи по електронски пат со електронски сервиси кои ги обезбедува УЈП. Учесникот кој дал најповолна понуда за движна ствар е должен веднаш да ја уплати разликата од купопродажната цена, а најповолниот купувач на недвижната ствар, во рок од 8 (осум) дена од денот на заклучување на електронската јавна аукција. Во спротивно, продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото на враќање на депонирираниот депозит. Стварите се продаваат по системот видено-купено, дополнително рекламации не се примаат. На понудувачите чија понуда не е прифатена депозитот им се враќа по заклучувањето на јавната аукција. За истото ќе бидат известени со порака на нивната е-пошта.
- 2) За стварите кои се предмет на електронска **СЛОБОДНА КОМЕРЦИЈАЛНА ПРОДАЖБА (колона 1)**, сите заинтересирани лица треба да достават понуди на порталот во делот кој се однесува на слободна комерцијална продажба објавен од надлежната ДГДО/Регионална дирекција/Центар за складирање и впаричување на подвижни ствари (колона 1) во период за времетраење на електронската јавна аукција/слободната комерцијална продажба. Стварите се продаваат по системот видено-купено. Дополнителни рекламации не се примаат. Лицето чија понуда ќе биде прифатена ќе биде објавено на ден 13.10.2017 година (петок) на веб порталот на УЈП <http://e-aukcii.ujp.gov.mk> Истиот во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на известувањето на неговата е-пошта дека неговата понуда е прифатена, должен е да изврши уплата на понудената цена, на трезорска сметка на Министерство на финансии 10000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.